



Предмет: Понуда за патничко возило 619116 CITROEN C-Elysee BlueHDi 100 FEEL

Производител:	Automobiles CITROEN-Paris, France
Опис на возилото:	Лимузина со 4+1 врати
Мотор:	Common-rail Дизел со директно вбризгување и 4 цилиндри
Зафатнина:	1499 cm ³
Обртен момент:	245Nm/1.750 врт/мин
Моќност:	75kW (102КС) /3.750 врт/мин
Пренос :	на предните тркала преку 6 степен рачен менувач
Број на седишта:	5
Димензии(L/W/H) :	4427 / 1748 / 1466 mm
Волумен на багажен простор:	506литри
Пневматици :	R15
Перформанси:	
Забрзување од 0-100 km/h:	10.8 s
Максимална брзина:	183 km/h
Потрошувачка:	
Град	4.6 l/100km
Отворено	3.3 l/100km
Комбинирано	3.8 l/100km
Норматив на издувни гасови:	ЕУРО 6.2
Емисија на CO2 гасови:	98g/km

Сериска опрема:

- ABS+REF+AFU системи за безбедно сопирање,
- ESP системи за безбедно управување,
- Воздушни перничниња за возач и совозач,
- Странични воздушни перничниња,
- Електричен "серво" управувач,
- Џебови на задниот дел од предните седишта,
- Импулсни трепкачи,
- Централно заклучување со далечинско,
- Аналоген брзиномер и бројач на вртежи,
- Isofix точки за фиксирање на детско седиште,
- Електрично прилагодување на предните стакла,
- Предни потпирачи за глава прилагодливи по висина,
- Патен компјутер,
- Темпомат со ограничувач на брзина,
- Сигурносни ремени напред и назад со три точки на прицврстување,
- Браници во боја на каросерија,
- Возачко седиште со висинско прилагодување,
- Резервно челично тркало во полна димензија

INSPIRED BY YOU

АВТОНОВА

Ексклузивен увозник за Македонија, Србија, Црна Гора, Косово и Албанија

ул. Скупи бр. 8, 1000 Скопје - Македонија
Тел.: 02 30 93 001 - office@citroen.com.mk - citroen.com.mk



ISO 9001:2008

- Приклучок од 12V напред,
- Управувач прилагодлив по висина,
- Предна фиока пред совозачот,
- Тонирани стакла,
- Задни светла со 3D ефект.
- Мануелен клима уред,
- Електрично прилагодување и греење на надворешните ретровизори,
- Делива клупа назад 2/3 со 1/3, со три потпирачи за глава (наложува NF01 кај ниво FEEL),
- Предни светла за магла,
- Раткапни 15" Astoredea
- LED дневни светла,
- Надворешни рачки и ретровизори во боја на каросерија,
- Внатрешни хромирани рачки за отворање,
- Внатрешно поставување штоф Birdy Mistral,
- Висинско прилагодување на возачкото седиште

Дополнителна опрема вградена во возилото:

- Резервно тркало во мала димензија
- Металик боја-Темно сива
- Електрика на задни стакла

Цена на понудениот модел вкупно со ДДВ	Промотивен попуст	Цена на понудениот модел вкупно со ДДВ и со вклучен попуст
14.600,00 €	1.000,00 €	13.600,00 €

Рок на испорака: **Веднаш од лагер**

Сервис и гаранција :

Еврогаранција : 2 години со неограничен број на поминати километри

2 години асистенција на пат

Сервисна мрежа

Сопствен сервис и магацин за резервни делови:

- АВТОНОВА Скопје
- АВТОНОВА Битола



Со почит,
АВТОНОВА
Продажба на нови возила